

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Врз основа на член 4 од Одлуката за распишување на избори за претседател и членови на Факултетското студентско собрание на Архитектонскиот факултет – Скопје бр. 02-2/78 од 18.11.2019 година, Изборната комисија ги известува студентите дека одржувањето на собири на студенти по студиски години на кои ќе се утврдат кандидатите за претседател и членови на Факултетско студентско собрание, согласно член 13 од Упатството за спроведување на избори за членови и претседател на Факултетско студентско собрание на Архитектонски факултет – Скопје при Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2019/2020, е според следниот распоред:

- Собирот на студенти од прва година ќе се одржи на ден 2.12.2019 година (понеделник), од 11 до 12 часот во Големата сала на Факултетот;
- Собирот на студенти од втора година ќе се одржи на ден 3.12.2019 година (вторник), од 9 до 10 часот во Амфитеатарот на Факултетот;
- Собирот на студенти од трета година ќе се одржи на ден 2.12.2019 година (понеделник), од 10 до 11 часот во Амфитеатарот на Факултетот;
- Собирот на студенти од четврта година ќе се одржи на ден 2.12.2019 година (понеделник), од 14 до 15 часот во Амфитеатарот на Факултетот;
- Собирот на студенти од пета година ќе се одржи на ден 3.12.2019 година (вторник), од 11 до 12 часот во Сутерен.

За начинот на организирање, одржување и одлучување на собирите на студентите одговорни се студентите од соодветните години, при што во целост ќе бидат запазени и почитувани принципите на транспарентност, јавност и инклузивност. Се истакнува дека бројот на предложени кандидати може да го надмине бројот на претставници од соодветните студиски години.

Во прилог на ова известување се објавуваат Образец 1 – Пријава за кандидатура за претседател на Факултетско студентско собрание на Архитектонски факултет – Скопје, Образец 2 – Пријава за кандидатура за член на Факултетско студентско собрание на Архитектонски факултет – Скопје и Образец 3 – Записник од одржан собир на студенти.

Образец 1 и Образец 2 мора да бидат лично потпишани од студентот-кандидат и да се поднесат преку Архивата на факултетот најдоцна до 28.11.2019 година.

ИЗБОРНА КОМИСИЈА